

ДАЛИ СВЕТОТ СЕ НАОГА ВО КОМПЛЕКСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА КРИЗА?

Глас на јавноста
Тисма

Книгата "Македонизам-космополитизам" претставува нова генијалност за животот и иднината на светот и на човештвото, интелигенција. Откриен е сегашниот генијален свет и човештвото-интелигенција, а воедно е претставена нова поинаква интелигенција за животот и за иднината на светот и човештвото.

Од највисоките светски научни центри, вклучувајќи ги и информациите од опсервација и анализа, говорат дека човекот, индустрискиот развој и раст и фосилните горива се факторот - причина за глобалното затоплување, загадувањето и за појавата на вируси пандемии и "х" други разни заболувања кај животните и луѓето.

Во филозофијата "Македонизам-комсполитизам" се објаснува дека човекот, индустрискиот развој и раст и фосилните горива не се никакви причини за глобалното затоплување, загадувањето и појавите на вируси, пандемии и "х" други разни заболувања кај животните и луѓето. Во неа е претставено ново објаснување и како ова, наследното, низ потомството на човекот стои во вкупниот интелектуален потенцијал на интелигентни генијални особини кои се пренесуваат врз наследниците, потребно е да се заменат со други. Сè е така генијално претставено и објаснето, дека целата оваа моќ на сфаќањето на работите како една сложена целина, потребно е да се замени со друго поинакво познавање и знаење. Говори дека сегашната генијална проценка на факторот причина за причинетите штети и аномалии треба да се заменат со информација од повисоко знаење и познавање за друг фактор причина, а тоа е "човечката интелигенција и интелектуалност". Во неа (книгата) се објаснува дека е потребно да правиме разлика во еден системски преглед на знаењето и умењето (теоријата и практиката). Таа разлика во учењето и во сфаќањето говори дека интелигенцијата ја сноси целата примарност, тоа што се применети науки и тоа што се применува како општествени природни и технолошко-технички науки и практика.

Човечката интелигенција е факторот материја и материјализам за животот и светот од гледиште на материјалното богатство, парите, телесното уживање и сопствените интереси за светот. Човечката интелигенција е фундамент кој ги изучува и ги создава науките, технологијата, индустријата и сè друго интелектуално за човештвото. Таа ерудиција не знае дека постои вселенска материја, а во природната супстанца на материјата природа и живот. Се работи за такви незнаења кои ја нарушуваат "вселенската материја и време". Во природната супстанца за материја, а воедно и планетарниот систем на планетата Земја го нарушуваат од највисок степен на космичка интелигенција. "Македонизам-космополитизам" филозофија и дијалектичка логика говори и објаснува дека физиката како примарна наука е причина - виновник во интелигенцијата, моќта и способноста на сфаќање и толкување на работите и нештата. Физиката како таква научност не може да го има приматот за движењето на телата под влијание на сила или сè тоа што значи и претставува проучувањето за особините, составот и својствата на природните тела (материите) и законите, според кои настануваат нивните движења. Во филозофијата јасно е претставена "вселенската молекуларна елементарност, состав и структура", како што се примарната научност и наука за космичноста на телата - материите, за нивната сфера, атмосферата и тоа што е природата и морбидност (материја и движење). Сè тоа има зна-

чење дека е потребно да се примени. "Македонизам-космополитизам" е научна теорија и историја за нов свет и поредок за човештвото и интелигенцијата, научност и науки. Оттука концептот на технологијата и индустријата нема да имаат вакво дејство на спротивставена сила и моќ во самата природа до уништување во тотална катаклизма, затоа што интелигенцијата е во голема инсинуација и за сеизмичката активност, каде се спојуваат Азија и Африка. Затоа што континенталните плочи кои се одвојуваат, тие геофизички промени кои се случуваат по површината на земјата, се со фундаменталната структура на океанот кој ја движи магмата - јадрото на Земјата. Таквите сеизмички активности и сите претходни диверзии, горенаведени, се предизвикани од топогеомот на човекот. За претставата за телата, појавите и случувањата за умот и за разумот од умот и разумот, тоа што значи и претставува супстанцата, материја за интелигенцијата и научното творештво технологија и индустрија. Кога ќе ја прочитате филозофијата "Македонизам-космополитизам" ќе ја дознаете кои се вистинската вистина и стварноста за светот - интелигенција, причина и виновник за почетокот на крајот на светот. Ќе го дознаете излезот од катаклизмата и теоријата на нова научност и наука за излез од мрачната зона и влез во стварната еволуција и иднина на светот и животот во него.

Илија Самарџиев,
Скопје



Рубриките **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.